

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Зоран Ѓоршевски од Битола УП2 09-137/20 од 21 август 2020 година против Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-194 од 10 јули 2020 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-194 од 10 јули 2020 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Зоран Ѓоршевски од Битола до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-137/20 од 21 август 2020 година против Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-194 од 10 јули 2020 година издадено од Битола поради непостоење на технички услови.

Во одговорот на Електродистрибуција е наведено дека во близина на објектот нема објект во сопственост на ЕВН, нема мрежа и нема трафостаница. Потребно е барателот да достави нотарски заверена изјава за согласност со која се дозволува да биде приклучен од сопственикот на приватната трафостаница во близина.

На 24 септември 2020 година Регулаторната комисија за енергетика се обрати до Електродистрибуција со барање за достава на дополнителна документација – извод од план и ГИС скица каде ќе биде означен објектот на барателот и нацртана мрежа.

Електродистрибуција на 6 октомври 2020 година достави одговор со прилог GIS скица.

На 8 октомври 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-137/20 од 21 август 2020 година со прилог:
 - Приговор

- Договор за купопродажба на недвижен имот на КП бр. 333 и 332, КО Крклино, запишани во Имотни листови 1022 односно 1102. Склучен на 28 февруари 2014 година
- БСП-1 Образец од 29 јуни 2020 година
- Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа бр. 11-194 од 10 јули 2020 година
- Известување за некомплетна документација бр. 11-194 од 2 јули 2020 година
- GIS скица

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, од приложената документација и докази се утврди дека Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега обжаленото Решение поради фактот што не е постапено согласно претходно издаденото Известување за некомплетна документација.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 137/20
22 октомври 2020 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски